

Врз основа на член 163 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 82/2018) и член 53, став 2 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 411, 5 ноември 2018 година), и Одлуката на Наставно-научниот совет на ФЗНХ (бр. 02-679/7 од 19.11.2021 год.), деканот на **Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје**, распишува

ИНТЕРЕН ОГЛАС

за ангажирање на демонстратори за академската 2021/2022 година

Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје распишува оглас за избор на демонстратори, како помошници во наставно-образованиот процес на прв циклус студии за академската 2021/2022 година, и тоа:

1. Еден демонстратор во научна област: Биохемија, на предметните програми:

- **Биохемија** - фонд на часови (3+2) на студиска програма (пзп) во III семестар и фонд на часови (3+2) на студиски програми (ае, аб, еко, п, олв, хор, фито) во I семестар;
- **ГМО** - фонд на часови (3+2) на студиски програми (пзп, аб, кбх) во V семестар и фонд на часови (3+2) на студиски програми (фито, пзп) во III семестар;
- **Молекуларна биологија на животинска клетка** - фонд на часови (3+2) на студиски програми (пзп ап, аб) во V семестар, и фонд на часови (3+2) на студиски програми (аб, пзп* / пзп**) во III семестар.

2. Еден демонстратор во научна област: Ентомологија, на предметните програми:

- **Општа ентомологија** - фонд часови (3+2) на студиската програма фито во V семестар;
- **Специјална зоологија** - фонд часови (3+2) на студиската програма фито во VIII семестар;
- **Интегрална заштита на растенијата** - фонд часови (3+2) на студиски програми (фито, ае, еко) во VIII семестар;
- **Специјална ентомологија II** - фонд часови (3+2) на студиската програма фито во VIII семестар;
- **Фитофармација** - фонд на часови (3+2) на студиска програма (кбх) во VII семестар, и фонд на часови (3+2) на студиска програма (фито) во VIII семестар;
- **Специјална ентомологија** - фонд часови (3+2) на студиската програма фито во VI семестар;
- **Ентомологија со интегрална заштита** - фонд на часови (3+2) на студиските програми (хор, еко, олв, кбх) во VI семестар, и фонд на часови (3+2) на студиска програма (п) во VIII семестар;

Критериуми за избор во демонстратор

Кандидатите треба да ги исполнуваат минималните критериуми предвидени во Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 82/2018), Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 411 од 5 ноември 2018 година).

За точката 1

- кандидатите треба да се студенти на втор или трет циклус студии на ФЗНХ во соодветната област – Биохемија, студиска програма КБХ или на соодветна или сродна студиска програма на некоја од високообразовните установи во земјата.

За точката 2

- кандидатите треба да имаат завршено прв циклус (додипломски) студии на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје во состав на УКИМ, на една од студиските програми на Факултетот, со просечна оцена од најмалку 8,00 (осум);

- кандидатите треба да се студенти на втор или трет циклус студии во соодветна област, студиска програма Фитомедицина –модул: Ентомологија, или на друга соодветна или сродна студиска програма.

Кандидатите треба да ги достават следните документи:

- Пријава за позицијата на која аплицираат согласно Интерниот оглас;
- Доказ (потврда за редовно запишан семестар) дека се студенти на втор циклус (магистерски) или трет циклус на студии (докторски студии) на соодветна област / студиска програма;
- Уверение за предвидени и положени испити (со оценки за положените испити), доколку кандидатот има положени испити;
- Доказ за завршен прв циклус студии според ЕКТС и освоени најмалку 240 кредити со просечна оцена за завршени студии (минимум 8,0) – Уверение за завршен прв циклус студии;
- Кратка биографија (активности во периодот на студирање, контакт тел./ e-mail);
- Потврда за активно познавање на македонски јазик, доколку студиите ги имаат завршено на некој друг јазик.

Факултетот го задржува правото да не ги ангажира избраните демонстратори, доколку во летниот семестар нема доволен фонд на часови, односно предмети.

Демонстраторите се избираат за ангажман во академската 2021/2022 година, односно до 30.9.2022 година, по што кандидатите имаат право на повторна апликација.

Документите се доставуваат на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, ул. „16 Македонска бригада“ бр. 3 – Скопје, во рок од 5 дена од денот на објавувањето на Интерниот оглас, односно 19.11.2021 година (петок).

Интерниот Оглас е објавен на веб страната на факултетот www.fzh.ukim.edu.mk